

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 9

Четврток, 13 мај 2010 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Стр.

Стр.

**84. Решение** за организирање на јавна анкета по Предлог - Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11 Октомври“) во град Струмица .....

2

**86. Решение** за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Предлог–Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 ( касарна „11 Октомври“) во град Струмица .....

3

**85. Решение** за организирање на јавна презентација по Предлог - Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11 Октомври“) во град Струмица .....

2

---

**84.**

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на РМ" број 51/05 и 91/09) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за организирање на јавна анкета по**  
**Предлог-Деталниот урбанистички план**  
**за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна**  
**„11 Октомври“) во град Струмица**

1. Се организира јавна анкета по Предлог–Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11 Октомври“) во град Струмица со граничен опфат помеѓу улиците „Никола Тесла“, „11 Октомври“, „Моша Пијаде“, „Ѓуро Салај“ и порој „Св. Илија“ со површина од 39,50 ха.

2. Решението за организирање јавната анкета ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Решението.

4. Предлог – Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11 Октомври“) во град Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-2997 /1                      Градоначалник  
13.05.2009 год.                    на општина Струмица  
С т р у м и ц а                      Зоран Заев с.р.

.....

**85.**

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на РМ" број 51/05 и 91/09) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за организирање на јавна презентација**  
**по Предлог - Деталниот урбанистички**  
**план за Блок 36 и дел од Блок 37**  
**(касарна „11 Октомври“) во град**  
**Струмица**

1. Се организира јавна презентација по Предлог - Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11 Октомври“) во град Струмица со граничен опфат помеѓу улиците „Никола Тесла“, „11 Октомври“, „Моша Пијаде“, „Ѓуро Салај“ и порој „Св. Илија“ со површина од 39,50 ха.

2. Решението за организирање јавната презентација ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 27.05.2009 година во 11,30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-2997/2                      Градоначалник  
13.05.2009 год.                на општина Струмица  
С т р у м и ц а                      Зоран Заев с.р.  
.....

## 86.

Врз основа на член 24 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” број 51/05) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за именување на Комисија за**  
**спроведување на јавната презентација**  
**и јавна анкета по Предлог–Деталниот**  
**урбанистички план за Блок 36 и дел од**  
**Блок 37 (касарна „11 Октомври“) во**  
**град Струмица**

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Предлог - Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од

Блок 37 (касарна „11 Октомври“) во град Струмица со граничен опфат помеѓу улиците „Никола Тесла“, „11 Октомври“, „Моша Пијаде“, „Гуро Салај“ и порој „Св. Илија“ со површина од 39,50 ха ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи

- Илија Шалев – претставник на изготвувачот на Предлог – Планот;

- Александар Цицимов – дипломиран архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 27.05.2009 година во 11,30 часот во просториите на Дом на АРМ – Струмица, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Решенијата за организирање јавна анкета.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-2997/3                      Градоначалник  
13.05.2009 год.                на општина Струмица  
С т р у м и ц а                      Зоран Заев с.р.